



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрваткосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни изданија и огласи 602-602-32

Среда, 1 декември 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 53

ГОД. XXI

Цена на овој број е 75.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 3.300.— дин. а за странство 4.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 228 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата, 51-732 и Продавна служба 51-671

858.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ШТЕТИТЕ ОД ПОПЛАВИТЕ ВО ОКТОМВРИ 1964 ГОДИНА ВО ГРАД ЗАГРЕБ

1. На Југословенската инвестициона банка ѝ се доделува износ од 5.000 милиони динари од стопанските резерви на федерацијата, што се формираат според членот 7 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година, заради давање краткорочен кредит на град Загреб за покривање на стасаните обврски спрема изведувачите за извршените работи по програмата за санација на штетите од поплавите во октомври 1964 година во град Загреб.

2. Југословенската инвестициона банка ќе го даде кредитот од износот од точката 1 на оваа одлука со интерес по стопа од 1% годишно и со рок за враќање:

до 30 ноември	1965 година	—	200,000.000 динари
до 31 декември	1965 година	—	300,000.000 динари
до 31 јануари	1966 година	—	500,000.000 динари
до 28 февруари	1966 година	—	500,000.000 динари
до 31 март	1966 година	—	1.000,000.000 динари
до 30 април	1966 година	—	1.000,000.000 динари
до 31 мај	1966 година	—	900,000.000 динари
до 30 јуни	1966 година	—	600,000.000 динари

3. Средствата остварени со наплата на кредитот според одредбите од оваа одлука Југословенската инвестициона банка ќе им ги врати на стопанските резерви на федерацијата.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 501

25 ноември 1965 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузниот собор,
Сергеј Крајгер, с. р.

859.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИТЕ ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИШТЕ НА 1965 ГОДИНА

1. На Заедницата на југословенското електро-стопанство ѝ се доделува, без обврска за враќање, од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според членот 7 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година, дотација во износ од 5.990 милиони динари.

2. Износот од точката 1 на оваа одлука Заедницата на југословенското електро-стопанство ќе го употреби:

1) за покривање на кусоците во работењето на електро-стопанските заедници во првото полугодиште на 1965 година и за издвојување во фондовите на тие заедници во тој период — износ од 4.934 милиони динари;

2) за покривање на кусоците на дистрибутивните претпријатија на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора и Социјалистичка Република Македонија во првото полугодиште на 1965 година — износ од 1.056 милиони динари.

3. Износот од 5.990 милиони динари што се одобрува според точката 1 на оваа одлука ќе се покрие од износот од 6.000 милиони динари што со Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за давање кредит на Заедницата на југословенското електро-стопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65) ѝ е доделен на Југословенската инвестициона банка за давање кредит на Заедницата на југословенското електро-стопанство.

На Заедницата на југословенското електро-стопанство ѝ се намалува за износот од 5.990 милиони динари обврската за враќање на кредитот добиен од Југословенската инвестициона банка според одлуката од ставот 1 на оваа точка.

На Југословенската инвестициона банка ѝ се намалува за износот од 5.990 милиони динари обврската за враќање во стопанските резерви на федерацијата на средствата добиени според одлуката од ставот 1 на оваа точка.

Износот од 10 милиони динари Заедницата на југословенското електро-стопанство ќе ѝ го врати на Југословенската инвестициона банка, а Југословенската инвестициона банка ќе им го врати на стопанските резерви на федерацијата, заради измирување на обврските според одлуката од ставот 1 на оваа точка.

4. Одлука за распределба на средствата од точката 1 на оваа одлука, за намените од точката 2

на оваа одлука, ќе донесе Заедницата на југословенското електростопанство во согласност со сојузниот секретар за индустрија и трговија и со сојузниот секретар за финансии

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 505
25 ноември 1965 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,

Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузниот собор,
Сергеј Крајгер, с. р.

860.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК И ПОКРИВАЊЕ КУСОЦИ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ЈУЛИ 1965 ГОДИНА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според членот 7 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година износот од 4,555 милиони динари ќе се употреби:

1) износот до 4.345 милиони динари за давање надоместок на електростопанските претпријатија во чија дејност спаѓа пренесување на електрична енергија, на име разлика помеѓу просечниот износ на цените по кои ја испорачувале електричната енергија во јули 1965 година и калкулативната цена определена во смисла на членот 63а став 3 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година;

2) износот до 210 милиони динари за покривање кусоци на дистрибутивните претпријатија на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора и Социјалистичка Република Македонија настанати со продажба на електрична енергија во јули 1965 година во смисла на членот 63а став 5 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година.

2. Сојузниот извршен совет ќе утврди на кои електростопански претпријатија им припаѓа надоместок, износите на тој надоместок, како и начинот на исплатата.

До конечното утврдување на височината на надоместокот, Сојузниот извршен совет може да определи аконтации на тој надоместок.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 502
25 ноември 1965 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,

Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузниот собор,
Сергеј Крајгер, с. р.

861.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 АВГУСТ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1965 ГОДИНА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според членот 7 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година, износот од 5.500 милиони динари ќе се употреби за давање аконтации на име надоместок на разликата помеѓу калкулативната цена и пропишаната највисока продажна цена на електричната енергија на електростопанските претпријатија во чија дејност спаѓа пренесување електрична енергија, за периодот од 1 август до 31 декември 1965 година во смисла на членот 78 од Основниот закон за електростопанството.

2. Сојузниот извршен совет ќе утврди на кои електростопански претпријатија им припаѓа надоместок, износот на аконтацијата, како и начинот за исплата.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 503
25 ноември 1965 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузниот собор,
Сергеј Крајгер, с. р.

862.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 169г став 1 од Царинскиот закон, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПОСЕБНАТА СМЕТКА НА УПРАВАТА ЗА ЦАРИНИ НА СФРЈ ЗА 1965 ГОДИНА

На претсметката на посебната сметка на Управата за царини на СФРЈ за 1965 година, со вкупни приходи од 1.810,921.207 динари, вкупни расходи од 1.410,921.207 динари и непотрошени средства за пренос во наредната година од 400,000.000 динари, која е донесена со решение на директорот на Управата за царини на СФРЈ и Советот на работните заедници на царинската служба бр. 10049/1 од 14 мај 1965 година, се дава согласност.

Сојузна скупштина

АС бр. 499
25 ноември 1965 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузниот собор,
Сергеј Крајгер, с. р.

863.

Врз основа на членот 9 став 2 од Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИЦИТЕ НА ЛУЧКА КАПЕТАНИЈА, КАПЕТАНИЈА НА ПРИСТАНИШТЕ И ИНСПЕКТОРИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ПЛОВИДБАТА

Член 1

Работниците што се назначуваат на работните места на лучки капетан, капетан на пристаниште, шеф на испостава на капетанија, инспектор на безбедноста на пловидбата во капетанија, во републичкиот и сојузниот орган надлежен за работите на безбедноста на пловидбата, како и стручните работници што се назначуваат на работни места на кои се вршат наутички работи во капетаниите и испоставите, мораат да го имаат стручното образование и да ги исполнуваат другите услови пропишани со овој правилник.

Член 2

На работно место лучки капетан може да се назначи работник кој има стручно образование на капетан на долга пловидба и најмалку четири години практика во звање капетан на долга пловидба од кои најмалку две години пловидбен стаж во тоа звање и две години практика на стручни работи во органите на службата за безбедност на поморската пловидба, или стручно образование на капетан на долга пловидба и најмалку шест години практика во звање капетан на долга пловидба од кои три години пловидбен стаж во тоа звање.

Член 3

На работно место капетан на пристаниште може да се назначи работник кој има стручно образование на капетан на внатрешна пловидба со завршено средно бродарско училиште односно со соодветно на него стручно училиште и најмалку пет години практика во звање капетан на внатрешна пловидба од кои најмалку три години во својство на заповедник на брод и две години практика на стручни работи во органите на службата за безбедност на внатрешната пловидба, или стручно образование на капетан на внатрешна пловидба со завршено средно бродарско училиште односно со соодветно на него стручно училиште и со најмалку осум години практика во звање капетан на внатрешна пловидба од кои најмалку четири години во својство на заповедник на брод.

Член 4

На работно место шеф на испостава на лучка капетанија може да се назначи работник кој има стручно образование на поручник на трговска морнарица, или завршено средно училиште и најмалку една година практика на стручни работи во органите на службата за безбедност на поморската пловидба, или стручно образование на бродоводач со завршено осумгодишно училиште и најмалку една година практика на стручни работи во органите на службата за безбедност на поморската пловидба.

Член 5

На работно место шеф на испостава на капетанија на пристаниште може да се назначи работник кој има стручно образование на капетан на внатрешна пловидба со завршено средно бродарско училиште односно со соодветно на него стручно училиште и најмалку две години практика во звање

капетан на внатрешна пловидба од кои најмалку една година во својство на заповедник на брод и една година практика на стручни работи во органите на службата за безбедност на внатрешната пловидба, или стручно образование на капетан на внатрешна пловидба со завршено средно бродарско училиште односно со соодветно на него стручно училиште и најмалку четири години практика во звање капетан на внатрешна пловидба од кои две години во својство на заповедник на брод, или стручно образование на поручник на внатрешна пловидба со завршено средно бродарско училиште односно со соодветно на него училиште и најмалку шест години практика во звање поручник на внатрешна пловидба и најмалку една година практика на стручни работи во органите на службата за безбедност на внатрешната пловидба.

Член 6

На работно место инспектор на безбедноста на пловидбата во лучка капетанија може да се назначи работник кој има стручно образование, и тоа:

1) за наутички инспектор — стручно образование на капетан на долга пловидба и најмалку три години практика во звање капетан на долга пловидба;

2) за бродомашински инспектор — стручно образование на дипломиран машински, бродомашински односно бродоградежен инженер и најмалку три години практика во специјалност за бродарство, или на поморски машинист од I класа и најмалку три години практика во звање поморски машинист од I класа;

3) за радио-инспектор — стручно образование на дипломиран инженер по телекомуникации односно радио-инженер и најмалку три години практика во струката, или на поморски радио-телеграфист од I класа и најмалку три години практика во звање поморски радио-телеграфист од I класа;

4) за градежен инспектор — стручно образование на дипломиран градежен односно хидроградежен инженер и најмалку три години практика во струката, или на хидроградежен техничар и најмалку осум години практика во хидроградежната струка.

Член 7

На работно место инспектор на безбедноста на пловидбата во капетанија на пристаниште може да се назначи работник кој има стручно образование, и тоа:

1) за наутички инспектор — стручно образование на капетан на внатрешна пловидба со завршено средно бродарско училиште односно со соодветно на него стручно училиште и најмалку три години практика во звање капетан на внатрешна пловидба од кои две години во својство на заповедник на брод;

2) за бродомашински инспектор — стручно образование на дипломиран машински, бродомашински односно бродоградежен инженер и најмалку три години практика во специјалност за бродарство, или на машинист на внатрешна пловидба од I класа и најмалку три години практика во звање машинист на внатрешна пловидба од I класа од кои две години во својство на управител на машина, или на бродомашински техничар со најмалку осум години практика во службата на машина и најмалку две години практика на стручни работи во органите на службата за безбедност на внатрешната пловидба;

3) за инспектор на пловен пат — стручно образование на дипломиран хидроградежен инженер и најмалку три години практика на работи на сообраќајната хидротехника, или хидроградежен техничар и најмалку осум години практика на работи на сообраќајната хидротехника.

Член 8

На работно место на инспектор на безбедноста на пловидбата во републички односно сојузен орган надлежен за работите на безбедноста на пловидба

може да се назначи работник кој најмалку има стручно образование и практика пропишана за инспектор на безбедноста на пловидбата во лучка капетанија или во капетанија на пристаниште.

Член 9

На работно место во лучка капетанија на кое се вршат наутички работи може да се назначи работник кој најмалку има стручно образование на поручник на трговска морнарица.

Член 10

На работно место во капетанија на пристаниште на кое се вршат наутички работи може да се назначи работник кој има стручно образование на капетан на внатрешна пловидба со завршено средно бродарско училиште односно со соодветно на него стручно училиште и најмалку една година пловидбен стаж во својство на заповедник на брод.

Член 11

На работник кој со денот на влегувањето во сила на овој правилник се наоѓа на некое работно место од членот 1 на овој правилник, не се применуваат одредбите од овој правилник додека тој се наоѓа на тоа работно место.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за стручно образование на службениците на лучка капетанија и капетанија на пристаниште („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/62).

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1598

15 ноември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

864.

Врз основа на членот 11 став 5 од Основниот закон за организацијата на превозот со моторни возила во друмскиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65), управниот одбор на Сојузната стопанска комора пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВОЗНИТЕ РЕДОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО МЕЃУРЕПУБЛИЧКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ДРУМСКИ СООБРАЌАЈ

1. Општи одредби

Член 1

Како усогласување на возните редови, во смисла на овој правилник, се подразбираат дејствијата што имаат за цел воспоставување најцелесобразна организација на линискиот автобуски превоз помеѓу две или повеќе републики и во меѓународниот друмски сообраќај.

Член 2

Усогласувањето на возните редови во внатрешниот сообраќај се врши врз основа на предлози на возни редови од заинтересираните стопански организации што вршат јавен превоз со автобуси (во понатамошниот текст: превозници).

Во постапката за усогласување можат да учествуваат и претставници од други сообраќајни и туристички организации, како и од стопанските комори, со свои предлози за усогласување.

Член 3

Усогласување на возните редови во внатрешниот сообраќај се врши, по правило, еднаш годишно (редовно усогласување).

По исклучок, по предлог од превозник, може да се врши и вонредно усогласување на возните редови, врз кои согласно се применуваат одредбите од овој правилник за редовното усогласување.

Член 4

Усогласување на возните редови во меѓународниот друмски сообраќај се врши по предлог од заинтересираните југословенски превозници што ги исполнуваат условите за превоз во меѓународниот друмски сообраќај.

Усогласување на возните редови на странски превозници во меѓународниот друмски сообраќај на автобуски линии што минуваат низ Југославија се врши со меѓународни спогодби, а тие возни редови се објавуваат според одредбите од овој правилник.

Член 5

Постапката за усогласување на возните редови според овој правилник, ја спроведува Секретаријатот за сообраќај на Сојузната стопанска комора.

Член 6

Во смисла на овој правилник:

1) како линија се подразбира определена релација и правец (итинерер), од почетната до крајната станица, на кои се врши превоз на патници со моторни возила во друмскиот сообраќај според возниот ред и тарифата што однапред се утврдени и објавени;

2) како релација се подразбира растојание помеѓу кои и да е две места на линијата;

3) како поаѓање се подразбира почетокот на определен превоз според возниот ред на линијата;

4) како истовремено поаѓање (бис возења) се подразбира почетокот на превозот со повеќе возила на иста линија по возниот ред за некое поаѓање.

Според карактеристиките на возењето, превозот може да биде експресен, експресен директен и патнички.

Експресен превоз е превоз на патници во кој според возниот ред е предвидено качување и симнување патници само во поважните сообраќајни, стопански, културни и туристички центри.

Експресен директен превоз е превоз на патници во кој според возниот ред е предвидено качување патници само на почетната станица а симнување само на крајната станица.

Друг превоз се смета како патнички превоз.

2. Постапката за усогласување

Член 7

За редовно усогласување на возните редови превозниците му доставуваат на Секретаријатот за сообраќај на Комората свои предлози до 15 октомври.

Неблаговремените и непотполни предлози на возни редови не се земаат во разгледување.

Член 8

Предлогот на возен ред превозникот го поднесува според пропишаниот образец кој е напечатен кон овој правилник и е негов составен дел, и тоа во онолку примероци колку што ќе определи Секретаријатот за сообраќај на Комората.

Предлозите на возни редови на меѓународните линии содржат и податоци за цената на превозот (тарифа).

Член 9

Примените предлози на возни редови Секретаријатот за сообраќај на Комората им ги доставува на заинтересираните превозници и на другите сообраќајни и туристички организации, како и на републичките стопански комори за да стават забелешки и дадат мислење најдоцна до 31 октомври.

Член 10

Состанокот на заинтересираните организации заради усогласување на возните редови се закажува благовремено, а најдоцна до 15 ноември.

Член 11

При усогласувањето на возните редови се применуваат овие критериуми:

1) на подолга линија станиците треба да бидат, по правило, поретки;

2) ако се отвораат нови линии или на постојните линии се воведуваат нови поаѓања:

а) првенство за отворање нова линија, како и за зголемување бројот на поаѓањата на постојната линија помеѓу поголеми места, имаат превозниците чии седишта се во крајните места на линијата;

б) на постојна линија други превозници можат да започнат да вршат превоз само ако превозниците што веќе вршат превоз на таа линија не пријават зголемен број поаѓања на таа линија;

в) првенство за воведување сезонски превози на постојна линија имаат превозници што веќе вршат постојан превоз на таа линија;

г) на релациите каде што превозот го врши само еден превозник, бис возења можат да се воведуваат и за дел на линијата;

3) при изборот на времето за поаѓање:

а) првенство за избор на време за поаѓање на постојната линија имаат превозници што веќе вршат превоз на таа линија, а помеѓу нив — превозник што најдолго врши превоз на таа линија;

б) првенство за избор на време за поаѓање на линијата има превозник чие седиште е во местото на поаѓањето (почетна станица);

4) времето за поаѓања на една линија се утврдува според фактичните потреби

При усогласување на возните редови мора, освен за критериумот од ставот 1 на овој член, да се води сметка и за потребите на корисниците на превозот, како и за квалитетот на услугите што ги врши превозникот.

Член 12

Како усогласени се сметаат возните редови со кои се согласиле сите заинтересирани превозници.

Усогласените возни редови се задолжителни и важат за годината за која се донесени.

Член 13

За усогласените возни редови Секретаријатот за сообраќај на Комората ќе издаде потврда на пополнетиот образец на возен ред, и така потврдениот усогласен возен ред превозникот ќе го поднесе заради регистрација до надлежниот орган на управата.

Член 14

Вонредно усогласување на возните редови се врши по барање на превозник само ако настанат промени поради дејство на виша сила односно околности што превозникот не можел да ги предвиди, како и кога ќе се здружат превозници заради заедничко одржување линии на исти релации (кооперација, здружени претпријатија, деловно-техничка соработка), или ако превозникот престане да ја врши својата дејност.

Член 15

Ако превозникот кон барањето за вонредно усогласување на возните редови приложи докази

за согласност на сите превознички организации заинтересирани за вршење превоз на определени релации и согласност од надлежните републички стопански комори — Секретаријатот за сообраќај на Комората ќе даде веднаш потврда за усогласувањето.

3. Арбитража**Член 16**

За одлучување по спорните прашања во врска со усогласување на возните редови, при Сојузната стопанска комора постои арбитражна комисија, чиј состав е пропишан со членот 12 став 2 од Основниот закон за организацијата на превозот со моторни возила во друмскиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65).

Членот на арбитражната комисија што го именува Сојузната стопанска комора го определува секретарот на Советот за сообраќај од листата на арбитрите што еднаш годишно ја утврдува Советот за сообраќај на Сојузната стопанска комора.

Член 17

Постапката пред арбитражната комисија е итна, а се поведува по барање на заинтересираниот превозник.

Писмено барање за поведување постапка пред арбитражната комисија превозник може да поднесе само ако ставил приговор против спорниот возен ред.

Писменото барање за поведување постапка превозникот го поднесува во рок од 8 дена од денот на доставувањето на известувањето за резултатот од усогласувањето на возните редови. Ако превозникот не поднесе писмено барање во овој рок, ќе се смета дека се откажал од приговорот.

Член 18

За расправата пред арбитражната комисија се известуваат сите превозници.

Член 19

Арбитражната комисија може приговорот да го усвои или отфрли. При решавањето арбитражната комисија не е врзана за наводите од приговорот, туку спорното прашање може да го реши и на друг начин, со тоа што тоа решение да не ги погата интересите на другите превозници.

Одлуките ги донесува арбитражната комисија на седници со мнозинство гласови. Со овие одлуки се заменуваат потврди за извршено усогласување.

Одлуката на арбитражната комисија е конечна.

Член 20

Потребните средства за работа на арбитражната комисија се обезбедуваат во финансискиот план на Сојузната стопанска комора.

4. Објавување на возните редови**Член 21**

По извршената регистрација на усогласените возни редови превозниците ги објавуваат тие возни редови на вообичаен начин.

Заради унапредување на превозничката дејност и туристичкиот промет Сојузната стопанска комора, во соработка со превозниците и републичките стопански комори, ќе организира издавање на Општ автобуски возен ред, на изводи од тој возен ред или сродни информативни публикации.

5. Завршни одредби**Член 22**

Советот за сообраќај на Сојузната стопанска комора ќе пропише деловник за работа на арбитражната комисија.

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за усогласување на редовите на возењето за превоз на патници во линискиот друмски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63).

Член 24

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна стопанска комора

Бр. 2235/37

16 ноември 1965 година
Белград

Го заменува претседателот
потпретседател,
Антон Боле, с. р.

Образец на возен ред
(формат 21 × 29 cm)

(Назив на работната организација)

(Ознаки на линијата и поаѓањето — без
промена, променети, нови)

(Вид на линијата — постојана или
сезонска)(Вид на превозот — експресен, експресен
директен или патнички)

(Назив на линијата — појдовна и крајна станица)

— Време при заминување —					— Време при враќање —				
1	2	3	4	km	Станици (стојалишта)	5	6	7	8
									
									

(Раздобје во кое се врши превозот)

(Рок за важење на возниот ред)

(Потпис на одговорното лице)

(М.П.)

Забелешка:

Пополнување на образецот на возен ред

1. Образецот на возен ред се пополнува во смисла на чл. 6 и 8 од Правилникот за начинот и постапката за усогласување на возните редови за превоз на патници во меѓурепубличкиот и меѓународниот друмски сообраќај.

2. Во рубриката: „Назив на линијата“ се внесуваат појдовната и крајната станица на линијата, а евентуално и местото што е карактеристично за поточната ознака на правецот (итинерер) на линијата.

Во колоната: „Станици (стојалишта)“ се внесуваат називите на местата на станиците и стојалиштата при заминување и враќање во насоката означена со стрелки.

Ако стојалиштето е надвор од населено место, покрај називот на местото треба да се стави и ознака: „К“ (крстопат).

Колоните 1 до 4 се колони на времето при заминување, а колоните 5 до 8 се колони на времето при враќање. Во овие колони се внесува времето на поаѓањата ако задржувањето на станица односно стојалиште е пократко од 5 минути.

Ако задржувањето на станица односно стојалиште е 5 минути или подолго од 5 минути, доаѓањата односно поаѓањата се запишуваат во тие колони во

6,00

вид на дробка (на пример: $\frac{6,20}{6,20}$), со тоа што гор-

6,20

ниот број на дробката го означува времето на доаѓањето, а долниот број на дробката — времето на поаѓањето од станицата односно стојалиштето.

Во колоните 1 до 8 се внесува времето на поаѓањата односно доаѓањата за секое одделно возење на иста линија. Редоследот на времето на поаѓањата се внесува на тој начин што во колоната 1 се внесува најраното возење, а во другите колони редум подоцнежните возења (на пример: 7 h, 8 h итн.).

Во колоната: „km“ се внесуваат растојанијата од појдовната до крајната станица (стојалиште) врз основа на службениот далечинар на местата, со тоа што појдовната станица се означува со: „0“ (нула) km.

3. Во рубриката: „Раздобје во кое се врши превозот“ се внесува датумот на почетокот и датумот на завршетокот на експлоатацијата на линијата.

4. Рубриката: „Рок на важење на возниот ред“ ја пополнува органот на управата надлежен за регистрација на возните редови.

865.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФИТИНЗИ ОД ТЕМПЕРИРАН ЛИВ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Фитинзи од темпериран лив. Форми и мери:

Преглед на стандардизираните типови	— — — — —	JUS M.B.6.500
Општи одредби	— — — — —	JUS M.B.6.505
Колена	— — — — —	JUS M.B.6.510
Редукциони колена	— — — — —	JUS M.B.6.511
Колена 45°	— — — — —	JUS M.B.6.512
Колена со внатрешен и надворешен навој	— — — — —	JUS M.B.6.513
Редукциони колена со внатрешен и надворешен навој	— — — — —	JUS M.B.6.514
Колена 45° со внатрешен и надворешен навој	— — — — —	JUS M.B.6.515
Колена со плочица	— — — — —	JUS M.B.6.516
Чатали	— — — — —	JUS M.B.6.520
Редукционен чатал	— — — — —	JUS M.B.6.521
Преодни редукциони чатали	— — — — —	JUS M.B.6.522
Крстати чатали	— — — — —	JUS M.B.6.523
Редукциони крстати чатали	— — — — —	JUS M.B.6.524
Лакови	— — — — —	JUS M.B.6.530

Лакови со внатрешен и надворешен навој — — — — —	JUS M.B6.531
Лачни чатали — — — — —	JUS M.B6.535
Редукциони лачни чатали — — — — —	JUS M.B6.536
Двојни лачни чатали — — — — —	JUS M.B6.537
Редукциони двојни лачни чатали — — — — —	JUS M.B6.538
Долги лакови — — — — —	JUS M.B6.540
Долги лакови 45° — — — — —	JUS M.B6.541
Долги лакови со внатрешен и надворешен навој — — — — —	JUS M.B6.542
Долги лакови 45° со внатрешен и надворешен навој — — — — —	JUS M.B6.543
Долги лакови со надворешни навој — — — — —	JUS M.B6.544
Лакови 180° — — — — —	JUS M.B6.545
Натикачи — — — — —	JUS M.B6.550
Редукциони натикачи — — — — —	JUS M.B6.551
Ексцентрични редукциони натикачи — — — — —	JUS M.B6.552
Натикачи со внатрешен и надворешен навој — — — — —	JUS M.B6.553
Редукциони натикачи со внатрешен и надворешен навој — — — — —	JUS M.B6.554
Редукциони прости спојки I со внатрешен и надворешен навој — — — — —	JUS M.B6.560
Редукциони прости спојки II со внатрешен и надворешен навој — — — — —	JUS M.B6.561
Редукциони прости спојки III со внатрешен и надворешен навој — — — — —	JUS M.B6.562
Редукциони прости спојки за радијатори — — — — —	JUS M.B6.563
Прости спојки со надворешен навој — — — — —	JUS M.B6.564
Редукциони прости спојки со надворешен навој — — — — —	JUS M.B6.565
Спојки за радијатори D—L — — — — —	JUS M.B6.566
Преклопни навртки — — — — —	JUS M.B6.570
Контранавртки — — — — —	JUS M.B6.571
Шестострани капи — — — — —	JUS M.B6.573
Тркалести капи — — — — —	JUS M.B6.574
Чепови со раб — — — — —	JUS M.B6.577
Комбинирани спојки U1 — — — — —	JUS M.B6.580
Комбинирани спојки U2 — — — — —	JUS M.B6.581
Комбинирани спојки U11 — — — — —	JUS M.B6.582
Комбинирани спојки U12 — — — — —	JUS M.B6.583
Коленести комбинирани спојки UA1 — — — — —	JUS M.B6.584
Коленести комбинирани спојки UA2, со внатрешен и надворешен навој — — — — —	JUS M.B6.585
Коленести комбинирани спојки UA11 — — — — —	JUS M.B6.586
Коленести комбинирани спојки UA12, со внатрешен и надворешен навој — — — — —	JUS M.B6.587
Трокраки бочни чатали — — — — —	JUS M.B6.590
Четирикраки бочни чатали — — — — —	JUS M.B6.595

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1966 година.

Бр. 04-7162
17 ноември 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

866.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОСОВИНСКИ ЛЕЖИШТА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ КОЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Осовински лежишта за железнички коли од колосек 1435 mm:	
Прстен за ремен на пружина — — — — —	JUS P.F7.011
Подлошка за ремен на пружина — — — — —	JUS P.F7.012
Лизгашто лежиште за чеп 115×200 mm.	
Диспозиција — — — — —	JUS P.F7.020
Лизгашто лежиште за чеп 115×200 mm.	
Оклоп за лежиште — — — — —	JUS P.F7.021
Лизгашто лежиште за чеп 115×200 mm.	
Капак за лежиште — — — — —	JUS P.F7.022
Лизгашто лежиште за чеп 115×200 mm.	
Лежај — — — — —	JUS P.F7.023
Лизгашто лежиште за чеп 115×200 mm.	
Затворац на прахоштитничка комора — — — — —	JUS P.F7.024
Лизгашто лежиште за чеп 115×200 mm.	
Прахоштитник — — — — —	JUS P.F7.025
Лизгашто лежиште за чеп 115×200 mm.	
Рам за прахоштитник — — — — —	JUS P.F7.026
Лизгашто лежиште за чеп 115×200 mm.	
Склоп на лежишно перниче — — — — —	JUS P.F7.027
Лизгашто лежиште за чеп 115×200 mm.	
Маслениче — — — — —	JUS P.F7.028

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1966 година.

Бр. 21-7164
17 ноември 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

867.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА (ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА)

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Вештачки губриња. Варов амониумфитрат — — — — —	JUS H.B4.031
---	--------------

Аноргански соединенија. Бариум-сулфид, технички — — — — — JUS H.B9.010

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1966 година.

4. Југословенскиот стандард Ба-риумсулфид технички BaS — — — — — JUS H.B9.010, донесен со Решението за донесување југословенски стандарди за впуштачи, ацетилен и бариум-сулфид („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/53), престанува да важи на 1 април 1966 година.

Бр. 22-7163
17 ноември 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

868.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЈАГЛЕН И КОКС

1. Во решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на јаглен и кокс („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65) во точката 3 зборовите: „1 декември 1965 година“ се заменуваат со зборовите: „1 јули 1966 година“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-7395
18 ноември 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

869.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС

1. Во Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на јаглен и кокс („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65) во точката 3 зборовите: „1 декември 1965 година“ се заменуваат со зборовите: „1 јули 1966 година“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-7250/1
18 ноември 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

870.

Врз основа на чл. 90 и 92 од Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), а по претходно прибавената согласност од државниот секретар за народна одбрана, пленумот на Воената стопанска арбитража при Државниот секретаријат за народна одбрана донесува

П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ВОЕНАТА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА ПРИ ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Воената стопанска арбитража при Државниот секретаријат за народна одбрана (во понатамошниот текст: Воената стопанска арбитража) се организира и работи според одредбите од чл. 82 до 92 на Законот за воените судови и овие правила.

Член 2

Должноста на арбитри на Воената стопанска арбитража ја вршат лицата назначени во листата на арбитрите од членот 84 на Законот за воените судови.

Член 3

Странките што договориле надлежност на Воената стопанска арбитража со тоа ги прифатиле и сите одредби од овие правила.

Член 4

Арбитражниот совет во текот на целата постапка внимава по службена должност на својата надлежност.

Странките можат да ја оспоруваат надлежноста на Воената стопанска арбитража сè до заклучување на главната расправа.

Член 5

Воената стопанска арбитража решава за главната работа со одлука, а во другите случаи — со заклучок.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА

1. Состав

Член 6

Воената стопанска арбитража ја сочинуваат претседател и арбитри од листата на арбитрите од членот 84 на Законот за воените судови.

Член 7

Седиштето на Воената стопанска арбитража е во Белград.

Член 8

Воената стопанска арбитража ги врши своите функции во пленум, преку арбитражни совети и преку претседателот на Воената стопанска арбитража.

Член 9

Пленумот на Воената стопанска арбитража го сочинуваат претседателот и арбитражите.

Пленумот на Воената стопанска арбитража:

1) донесува правила за организацијата и работата на Воената стопанска арбитража, со претходна согласност од државниот секретар за народна одбрана;

2) ги разгледува прашањата од значење за работата на Воената стопанска арбитража и по нив утврдува начелни ставови.

Пленумот на Воената стопанска арбитража го свикнува и неговата работа ја раководи претседателот на Воената стопанска арбитража.

За полноважно одлучување во пленум потребно е присуство од најмалку две третини на арбитражите на Воената стопанска арбитража. Пленумот одлучува со мнозинство гласови на присутните арбитражи.

Член 10

Претседателот на Воената стопанска арбитража е претседател на арбитражниот совет.

Арбитражниот совет решава за прашањето на надлежноста на Воената стопанска арбитража, ја води арбитражната постапка и одлучува за предметот на спорот и за другите прашања што ќе се појават во постапката.

Арбитражниот совет одлучува со мнозинство гласови од своите членови.

Член 11

Претседателот на Воената стопанска арбитража ја раководи нејзината работа, го организира и го контролира нејзиното внатрешно работење и се грижи за извршувањето на приходите и расходите и за другите работи со кои се обезбедуваат услови за редовна работа на Воената стопанска арбитража.

Во постапката пред Воената стопанска арбитража претседателот на Воената стопанска арбитража, покрај функцијата на претседател на арбитражниот совет, врши и други функции определени со овие правила.

Член 12

Претседателот на Воената стопанска арбитража има двајца заменици, што од редовите на арбитражите ги именува државниот секретар за народна одбрана.

Замениците, според редот на именувањето, ги вршат функциите на претседател на Воената стопанска арбитража кога овој е спречен да ја врши својата должност.

Член 13

За вршење на административните и други работи во Воената стопанска арбитража постојат потребен број лица, чии места се определуваат со формацијата.

2. Арбитражна постапка**Член 14**

Странката што поведува спор пред Воената стопанска арбитража поднесува тужба во онолку примероци колку што има противни странки и уште три примероци за арбитражниот совет. Кон тужбата се прилага и препис на одредбата од договорот со која е договорена надлежност на Воената стопанска арбитража.

Тужителот именува свој арбитер во тужбата.

Член 15

По приемот на тужбата претседателот на Воената стопанска арбитража го утврдува постоењето на договорената надлежност на Воената стопанска арбитража.

Со утврдувањето на постоењето на договорената надлежност на Воената стопанска арбитража од

страна на претседателот на Воената стопанска арбитража, не се прејудиира прашањето за надлежност на Воената стопанска арбитража, за кое прашање решава арбитражниот совет.

Член 16

Откако ќе го утврди постоењето на договорената надлежност на Воената стопанска арбитража, претседателот на Воената стопанска арбитража ја доставува тужбата до тужениот, на одговор со покана во рокот определен за одговор на тужбата да именува свој арбитер.

Тужениот поднесува одговор на тужбата во рокот што го определил претседателот на Воената стопанска арбитража, но тој рок не може да биде пократок од 15 ниту подолг од 30 дена од денот на доставувањето на тужбата.

Член 17

Ако утврди дека странките не засновале надлежност на Воената стопанска арбитража со договор, или ако договорот на кој се повикува тужителската страна не предвидува надлежност на Воената стопанска арбитража, претседателот на Воената стопанска арбитража ќе ѝ ја достави тужбата на тужената страна со покана да се изјасни во рок од 15 дена дали ја прифаќа надлежноста на Воената стопанска арбитража.

Ако тужената страна одбие да ја прифати надлежноста на Воената стопанска арбитража или ако не се изјасни во предвидениот рок, претседателот на Воената стопанска арбитража ќе го извести за тоа тужителот.

Ако е надлежноста на Воената стопанска арбитража договорена помеѓу странки кои во смисла на членот 86 од Законот за воените судови не можат да договорат нејзина надлежност, претседателот на Воената стопанска арбитража ќе донесе заклучок дека арбитража не може да се изврши.

Против заклучокот од ставот 3 на овој член може во рок од 15 дена од денот на неговото доставување да му се поднесе приговор на арбитражниот совет.

Член 18

Ако тужената страна во одговорот на тужбата го оспори постоењето на договорена надлежност на Воената стопанска арбитража или правната исправност на таа одредба на договорот, претседателот на советот закажува усна расправа на која арбитражниот совет ќе утврди дали постои договорена надлежност на Воената стопанска арбитража односно дали таа одредба на договорот е правно исправна.

Арбитражниот совет ќе го расправи прашањето на надлежноста и кога приговорот за ненадлежност е ставен во некој друг поднесок пред расправата.

Ако арбитражниот совет утврди дека постои договорена надлежност на Воената стопанска арбитража, постапката ќе се продолжи и ако другата страна одбие да учествува во постапката.

Член 19

Постоењето на договорена надлежност на Воената стопанска арбитража не засега во правото на странките да му се обрнат на надлежниот суд од општа надлежност за определување на мерките за обезбедување. Ваквите барања, како и мерките што ќе бидат определени врз основа на нив, заинтересираните странки се должни без одлагање да ѝ ги соопштат на Воената стопанска арбитража.

Член 20

По приемот на одговорот на тужбата односно по истекот на рокот за одговор, или откако арбитражниот совет утврдил дека може да се изврши арбитража односно дека постои договорена надлежност на Воената стопанска арбитража или дека таа одредба од договорот е правно исправна (чл. 17 и

18), претседателот на арбитражниот совет закажува усна расправа.

По исклучок од ставот 1 на овој член, ако арбитражниот совет утврди дека може да се изврши арбитража или дека постои договорена надлежност на Воената стопанска арбитража или дека таа одредба од договорот е правно исправна, советот може по согласување од странките да одлучи веднаш по расправање за надлежноста на Воената стопанска арбитража да се премине на расправање за главната работа.

Член 21

Тужената страна може до заклучување на главната расправа да поднесе противтужба, ако барањето на противтужбата се заснова врз ист правен основ како и барањето на тужбата.

Противтужбата ќе ѝ се достави на другата страна, која може да достави свој одговор во рокот што, во смисла на членот 16 став 2 од овие правила, го определил претседателот на Воената стопанска арбитража.

Член 22

Ако странките една против друга поднесат тужбени барања кои се засноваат врз разни правни основи, претседателот на Воената стопанска арбитража со заклучок ќе ги спои сите овие барања и противбарања на странките заради нивно заедничко расправање, ако со тоа се забрзува расправањето или се намалуваат трошоците на постапката.

Член 23

Ако една или обете странки не именуваат свои арбитри во определените рокови, или ако странките именувањето на арбитри ѝ го довериле на Воената стопанска арбитража, арбитрите на арбитражниот совет ги именува претседателот на Воената

та стопанска арбитража и за тоа ги известува странките и именуваните арбитри.

Ако во спорот како тужители или како туженици се појавуваат повеќе странки, тие претходно ќе се спогодат за изборот на заеднички арбитер. Ако не се постигне спогодба за тоа во роковите определени со овие правила, арбитер ќе именува претседателот на Воената стопанска арбитража.

Член 24

Ако арбитер биде спречен во вршењето на своите функции, странката што го именувала ќе именува друг арбитер, и тоа во рок од 10 дена од денот на доставувањето на поканата од Воената стопанска арбитража да именува друг арбитер.

Ако странката не постапи според ставот 1 од овој член, арбитер ќе именува претседателот на Воената стопанска арбитража.

Ако арбитерот што е спречен да ги врши своите функции го именувал претседателот на Воената стопанска арбитража, тој (претседателот) на неговото место ќе именува друг арбитер.

Член 25

За барањето на странките за изземање арбитри решава претседателот на Воената стопанска арбитража, а за барањето за изземање на претседателот на Воената стопанска арбитража — државниот секретар за народна одбрана.

3. Трошоци на арбитражата

Член 26

Странките се должни да ги поднесуваат трошоците на постапката на Воената стопанска арбитража. Тие трошоци се плаќаат во готови пари при поднесување на тужбата и противтужбата, според вредноста на спорот, и тоа:

на разликите		до	100.000 дин.	вредност — 4%
над	100.000 динари	до	500.000 „	вредност — 3,5%
над	500.000 динари	„	1,000.000 „	вредност — 3%
над	1,000.000 динари	„	5,000.000 „	вредност — 2,5%
над	5,000.000 динари	„	10,000.000 „	вредност — 2%
над	10,000.000 динари	„	25,000.000 „	вредност — 1,5%
над	25,000.000 динари	вредност — 1%, но не повеќе од 500.000 динари.		

При поднесување на тужбата и противтужбата странките се должни на посебна сметка на Воената стопанска арбитража да уплатат на име трошоци соодветен износ од ставот 1 на овој член.

Странките имаат право на надоместок на трошоците што ги имале во текот на арбитражната постапка, под условите од Законот за процесната постапка.

Член 27

За одлука на Воената стопанска арбитража, се плаќа, според вредноста на спорот, ист износ како за тужба односно противтужба, предвиден во членот 26 став 1 на овие правила.

Член 28

Ако тужителот ја повлече тужбата пред усната расправа, нему му се враќаат 50% од износот што во смисла на членот 26 од овие правила ги положил.

Член 29

На арбитрите на Воената стопанска арбитража им припаѓа, поради вршење на должноста на арбитри, надоместок на патните трошоци и на трошоците за изгубена заработка односно плата, и награда.

Член 30

Наградата на арбитрите на Воената стопанска арбитража им се определува според времето поми-

нато на работи на арбитража и изнесува 3.000 динари за време до 3 часа, а над 3 часа уште по 1.000 динари за секој започнат час.

Износот на наградата во секој одделен случај го утврдува претседателот на Воената стопанска арбитража.

Претседателот на Воената стопанска арбитража ја утврдува и височината на патните трошоци и на трошоците за загубена заработка односно плата. Височината на патните трошоци се утврдува според општите прописи, а височината на трошоците за загубена заработка односно плата — според прописите врз основа на кои се утврдува личниот доход на арбитрот во организацијата односно државниот орган кај кој се наоѓа арбитрот во работен однос.

III. ДРУГИ ОДРЕДБИ

Член 31

Пред Воената стопанска арбитража не може да се повтори постапка што е правносилно завршена со одлука на Воената стопанска арбитража.

Член 32

Дозвола за извршување на одлуките на Воената стопанска арбитража издава претседателот на Воената стопанска арбитража.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 33

Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Воена стопанска арбитража

А бр. 20/65

8 ноември 1965 година

Белград

Го заменува претседателот
полковник на Правната служба,
Воин Драшковик, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/65, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

Во точката 1 под 4 под а) став 1 алинеја 1 на место бројот: „160.000“ треба да стоји: „16.000“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 25 ноември 1965 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ
РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 3 од 16 февруари 1965 година објавува:

Закон за измени на Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Црна Гора;

Закон за измени и дополненија на Законот за изборот на пратеници на Собранието на СР Црна Гора;

Закон за измени на Законот за изборите на одборници на собранијата на општините;

Одлука за распишување избори за избор на одборници на општинските собранија во СР Црна Гора;

Одлука за распишување избори на пратеници на Собранието на СР Црна Гора;

Решение за именување претставници на општествената заедница за членови на Советот на Претпријатието „Зета-филм“;

Решение за именување претставници на општествената заедница за членови на Советот на Заводот за унапредување на земјоделството;

Програм за имунизација на населението против заразни болести во 1965 година.

Во бројот 4 од 28 февруари 1965 година објавува:

Закон за воведување републички придонеси и даноци;

Закон за определување општини што имаат право на дополнителни средства во 1965 година и за височината на тие средства;

Препорака на собранијата на општините за мерките на подрачјето на финансирањето на општествените потреби;

Одлука за финансирање на Стопанската комора на СР Црна Гора во 1965 година;

Наредба за елементите за склучување договори за укажување здравствени услуги на осигурени лица;

Решение за измени на Решението за именување општински изборни комисии за избор на пратеници на Собранието на СР Црна Гора и за избор на одборници на собранијата на општините на територијата на СР Црна Гора;

Исправка на Одлуката за определување на потесниот градежен реон на град Пљевља.

Во бројот 5 од 15 март 1965 година објавува:

Општествен план на СР Црна Гора за 1965 година;

Закон за Републичкиот фонд на водите;

Одлука за условите и начинот на користење на средствата од Општествениот инвестиционен фонд на СР Црна Гора и на средствата од Фондот на федерацијата за кредитирање стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта во 1965 година;

Одлука за кредитните олесненија и за одлагање на плаќањата на ануитетите;

Одлука за распределба на средствата наменети за јавни патишта во 1965 година;

Одлука за издвојување процент од придонесот за Републичкиот фонд за станбена изградба во 1965 година;

Одлука за распишување дополнителни избори за Републичкиот собор на Собранието на СР Црна Гора;

Уредба за основање Републичка комисија за решавање за исклучително признавање право на старосна пензија.

Во бројот 6 од 20 март 1965 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за установување на тринаесетти јули за државен празник на НР Црна Гора;

Закон за измени и дополненија на Законот за поделба на НР Црна Гора на општини;

Закон за државјанството на СР Црна Гора;

Закон за основање Републичка комисија за утврдување на пензискиот стаж;

Закон за утврдување на мерилата за определување височината на надоместокот кој се плаќа за друмски запрежни возила и за начинот на распределба на средствата наменети за јавни патишта;

Закон за измени и дополненија на Законот за ловот;

Закон за измени на Законот за хидромелиорационите системи и за искористување на селскостопанското земјиште на подрачјето на хидромелиорационите системи;

Закон за измени на Законот за работните односи на куќните помошнички;

Закон за измени на Законот за настојници на згради;

Закон за измени на Законот за работните односи на земјоделските работници запослени кај приватни работодавци;

Закон за престанок на важењето на Законот за определување на делот од станарината и закупната која може да се осигури како приход на станбената заедница;

Закон за измени на Законот за мерките за унапредување на сточарството;

Закон за измени на Законот за заштита на земјишта од ерозија и порои;

Закон за измени и дополненија на Законот за изградба на инвестициони објекти;

Закон за измени и дополненија на Законот за искористување пасишта;

Закон за измени на Законот за мерките за спроведување на Основниот закон за искористување на селскостопанско земјиште;

Закон за измени на Законот за морското рибарство;

Одлука за разрешување од должност на судија на Окружниот стопански суд во Титоград;

Решение за именување претставници на општествената заедница за Советот на Државниот архив во Цетиње;

Решение за именување претставници на општествената заедница за Советот на Радио Титоград;

Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање и за височината на заштитниот додаток на пензиите;

Одлука за највисокиот износ на пензискиот оснот од кој може да се определи пензија;

Одлука за височината на отпремнината на вдовица на осигуреник што не се здобила со право на семејна пензија;

Одлука за височината на материјалното обезбедување на вдовица што не се здобила со право на семејна пензија;

Одлука за височината на додатокот за помош и нега.

Во бројот 7 од 30 март 1965 година објавува:

Закон за стручните називи;

Одлука за распишување дополнителни избори за Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Црна Гора;

Правилник за начинот на пресметување и наплата на придонесот од земјоделство на приходите од шуми;

Правилник за водење деловни книги на определени обврзници на придонесот од личниот доход.

Во бројот 9 од 10 април 1965 година објавува:

Закон за Буџетот на СР Црна Гора за 1965 година.

Во бројот 9 од 10 април 1965 година објавува:

Закон за органите на управата во СР Црна Гора;

Закон за републичките органи на управата;

Закон за измени и дополненија на Законот за организацијата и работата на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора;

Закон за самоуправувањето на работните луѓе во органите на управата и за средствата за работа на органите на управата;

Закон за престанок на важењето на Законот за надлежноста на општинските народни одбори и републичките органи во работите уредени со републички закони;

Закон за усогласување со Уставот на СР Црна Гора на прописите за установите што ги основале републички органи;

Решение за именување претседател и членови и нивни заменици на Републичката комисија за решавање за исклучително признавање право на старосна пензија.

СОДРЖИНА:

	Страна
858. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за покривање на дел од штетите од поплавите во октомври 1964 година во град Загреб	1745
859. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата на Заедницата на југословенското електро-стопанство за покривање на кусоците во првото полугодие на 1965 година —	1745
860. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за давање надоместок и покривање кусоци на електростопанските претпријатија за јули 1965 година — — — — —	1746
861. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за давање надоместок на електростопанските претпријатија за периодот од 1 август до 31 декември 1965 година — — — — —	1746
862. Одлука за давање согласност на претсметката на посебната сметка на Управата за царини на СФРЈ за 1965 година —	1746
863. Правилник за стручното образование и другите услови што треба да ги исполнуваат работниците на лучка капетанија, капетанија на пристаниште и инспекторите на безбедноста на пловидбата — —	1747
864. Правилник за начинот и постапката за усогласување на возните редови за превоз на патници во меѓурегионалниот и меѓународниот друмски сообраќај — —	1748
865. Решение за југословенските стандарди за фитинзи од темпериран лив — — — —	1750
866. Решение за југословенските стандарди за осовински лежишта за железнички коли	1751
867. Решение за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија (вештачки губриња) — — — — —	1751
868. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на јаглен и кокс — — —	1752
869. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на јаглен и кокс	1752
870. Правила за организацијата и работата на Воената стопанска арбитража при Државниот секретаријат за народна одбрана —	1752
Исправка на Одлуката за определување на височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила — —	1755